

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“.
2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар.
3. Податоци за електроцентралата:
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-209,
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“,
 - податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1169/8 КО Долно Јаболчиште и КП бр.359/4 КО Дреново, општина Чашка,
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 2.160 kW (една генераторска единица со моќност од 2.160 kW) и
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.356.380 kWh.
4. Ова решение престанува да важи на 26 ноември 2040 година.
5. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
6. Ова решение влегува во сила седмиот ден од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 5 ноември 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-180/20 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-181/20, за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“, со инсталирана моќност од 2.160 kW и со локација на КП бр.1169/8 КО Долно Јаболчиште и КП бр.359/4 КО Дреново, општина Чашка.

Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“ со планирана моќност од 2.133 kW и со локација реф. бр. 315 на водотекот на река Тополка, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка, („Службен весник на Република

Македонија“ бр.182/15 и 85/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.233/19) издадено од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика*, и член 13 став (1) од Правилникот Регулаторната комисија за енергетика на 11 ноември 2020 година побара Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“ на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје.

На 12 ноември 2020 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија издаде Потврда бр. 03-646/2 дека хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“ на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје е изградена и ги исполнува специфичните услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/13).

Од доставената документација од страна Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје се утврди дека Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-180/20 и Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-181/20, за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“, со инсталирана моќност од 2.160 kW и со локација на КП бр.1169/8 КО Долно Јаболчиште и КП бр.359/4 КО Дреново, општина Чашка, се комплетни и нема недостатоци, и издадената Потврда од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е позитивна, при што Регулаторната комисија за енергетика на 19 ноември 2020 година одржа седница на која донесе решение за стекнување на статус на повластен производител и одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Тополка со реф. бр. 315“, со инсталирана моќност од 2.160 kW и со локација на КП бр.1169/8 КО Долно Јаболчиште и КП бр.359/4 КО Дреново, општина Чашка, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-180/20

19 ноември 2020 година

Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија
за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски